

До: Општина Градско, ул. Александар Македонски бр.70/а, 1420 Градско

Република Северна Македонија

ОПШТИНА ГРАДСКО

Примено

28.04.2025

БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Орг. единица	Ес	Полит	Вредност
16	218/1	-	-

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: **Барам од Општина Градско да ми ги одговори следниве прашања:**

1. Кои компании се пријавија на огласот за отуѓување на градежно земјиште во Општина Градско, за парцелата КП 55/5, КО Згрополци, со површина од 83.774 метри квадратни за изградба на тешка градежна индустрија и производство на неметали, што се одржа на 25 април? Од кои причини е поништен овој оглас и од ваша страна е распишан нов оглас за продажба на идентичната градежна парцела?
2. На почетокот од март 2025 година, Советот на општина Градско донесе одлука за примање на донација за вашата општина од Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги „Дијабаз Карамата“ од Скопје, при што донацијата е Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градби со намена за тешка градежна индустрија и производство на неметали во Згрополци. Од кои причини се изработува урбанистичкиот проект како донација од приватна компанија, а не од вашата страна како општина, како што е случајот со Урбанистичкиот план за Хемиската индустрија-Велес кој го изготвувате во моментот?
3. Иницијатор на постапката за изработка на урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за градби со намена за тешка градежна индустрија и производство на неметали во Згрополци во октомври 2023 година е 23-годишна девојка од скопската општина Бутел, додека едноставна проверка на интернет на компанијата „Дијабаз Карамата“ за досегашните градежни проекти и инвестиции на кои таа работела покажуваат дека станува збор за фантом-компанија, која нема инвестициско портфолио зад себе. Како ваква компанија ќе инвестира десетици милиони евра во изградба на цементарница во Згрополци? Од каде е сигурноста на Општина Градско дека ваквата инвестиција ќе биде реализирана според сите еколошки и безбедносни стандарди за ваква тешка и загадувачка индустрија?
4. Колкава е инвестицијата во цементарницата што ќе се гради во Згрополци, колкави средства ќе се вложат и колку вработени ќе има овој објект по неговата изградба? Кој е инвеститор во оваа цементарница?
5. Што ја мотивираше Општина Градско да започне постапка за изготвување на Урбанистички план вон населено место Згрополци за мултинаменски стопански комплекс во Згрополци (локација Хемиска индустрија-Велес)?

6. Во која фаза на изготвување е Урбанистичкиот план вон населено место Згрополци за мултинаменски стопански комплекс во Згрополци (локација Хемиска индустрија-Велес)? Кога се очекува да биде усвоен од Советот на општина Градско и да стапи на сила?
7. Зошто Општина Градско и Министерството за транспорт и врски паралелно во одвоени постапки, во еден ист временски период, тераат две одвоени постапки за изработка на Урбанистички план за Хемиската индустрија-Велес и за Урбанистички проект за изградба на цементарница спроти Хемиската индустрија-Велес. Доколку двете локации ги дели само магистралниот пат, зошто цементарницата не е вклучена во изработката на урбанистичкиот план вон населено место Згрополци за ХИВ-Велес од страна на Општина Градско?
8. Од записниците од седниците на Советот на општина Градско во изминативе две години може да се забележи сомнеж кај повеќето советници во однос на намерите за изготвување на Урбанистичкиот план вон населено место Згрополци за Хемиската индустрија-Велес и за можното рестартирање на овој загадувачки капацитет. Кои гаранции ги имате дека „Метрудхем“ нема да ја рестартира фабриката во постојните погони, односно дека ќе гради соларен парк на локацијата? Зошто постои сомнеж кај општинските советници во однос на овој урбанистички план?
9. Планира ли Општина Градско да распише оглас за отуѓување на градежното земјиште во државна сопственост на кое во моментов се наоѓа Хемиската индустрија-Велес? Дали ќе се врши репарцејализација на постојното земјиште во Згрополци или ќе се продава постојното земјиште според заведените имотни листови за КО Згрополци во Агенцијата за катастар на недвижности?
10. Дали Општина Градско планира да го продаде земјиштето во државна сопственост на која се наоѓа депонијата со радиоактивен фосфор-гипс во Згрополци? Кога планирате да се спроведе оваа постапка? Кои компании се заинтересирани за купување на локацијата на која се наоѓа радиоактивниот фосфор-гипс?
11. На помалку од еден километар од идната локација на која ќе се гради цементарницата во Згрополци се наоѓа депонијата со радиоактивен фосфор-гипс, во која се лоцирани 3,7 милиони тони од оваа радиоактивна отпадна супстанца полна со тешки метали. Какво ќе биде влијанието врз животната средина, врз вработените и жителите на Општина Градско од дробењето, мелењето на фосфор-гипсот, како и од хемиските и други производствени процеси што ќе следат за производство на цемент и други градежни материјали во Згрополци од фосфор-гипсот?
12. Основниот начин за да се извлечат тешките метали што се наоѓаат во фосфор-гипсот што се наоѓа на депонијата во Згрополци е користењето на сулфурната киселина за измивање на фосфор-гипсот, а токму за употреба на сулфурната киселина е изградена и Хемиската индустрија-Велес пред неколку децении. Кои се гаранциите дека со изградбата на цементарницата нема да се рестартира работењето на Хемиската индустрија-Велес и загадувањето на животната средина?

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- **г) електронски запис**
- д) друго _____

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- **г) е-маил**
- д) друго _____

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Потпис

Во Скопје, 28.4.2025 година.

(доколку барањето се поднесува во хартиена форма)